

"Мене не ми е познато дека постои некоја народна песна испеана за Александар Македонски, а тоа се случи на 'Гоце Фест'. На овој Фестивал се отпеаја песни за многу други историски настани, датуми значајни од македонската историја, за кои претходно многу малку или, пак, воопшто не се зборуваше, а сега веќе и се пее. На своевиден начин 'Гоце Фест' се јави како хроничар на настаните од 2001 година, бидејќи навистина беа испеани многу песни од 2002 година наваму", вели директорот Пеце Здравковски.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



додели и едно специјално признание на женската вокална група 'Сирма', која прославува 30 години од формирањето, ќе се прогласи и најслушаната песна меѓу двата фестивала, односно овој пат тоа се две песни - 'Гемџиите' во интерпретација на Виданка Георгиева и 'Еден народ сме' во исполнење на Круме Спасовски. За среќа, ревијата

понуди убави, прекрасни песни, при што верува дека голем дел од нив ќе се обнародат и ќе се слушаат. На конкурсот пристигнале повеќе од 100 песни, од кои изборот падна на 24. Ќе настапат познати, докажани имиња, но како и секоја година им се дава простор и на дебитантите.

"Така, нови имиња за кои се надевам

ДУХОВНО ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

Девтнаесеттото претјубилејно издание на фестивалот на родољубиви и патриотски песни "Гоце Фест" ќе се одржи утре-вечер во Универзална сала. Во една вечер ќе се испееат 24 песни од кои ќе произлезат нови, музичко ЦД и ДВД. МРТВ директно ќе го пренесува Фестивалот.

Ќе се доделат традиционалните награди од публиката и од жири-комисијата, како и наградите за сценски настап "Јонче Христовски" и за интерпретација "Никола Бадев". Оваа година и Здружението на децата бегалци ќе додели посебна награда за песна која ним ќе им се допадне, односно песна која ќе говори за нивниот егзодус, кој оваа 2008 година одбележува 60-годишен јубилеј.

"Покрај спомнатите награди, ќе ѝ се

'Една мисла' овој пат успеавме да ја подготвиме, а ги содржи годинашните песни, нотни и текстуално запишани, со податоци за авторите и за изведувачите, неколку страници за помагателите на

дека допрва ќе се слушне се Оливер Христовски и Игор Васиљков. За жал, на ова издание на 'Гоце Фест' нема гости-пејачи од дијаспората. Тоа се случува прв пат, а причината е што во последен

При гостувањето на КУД "Јане Сандански" од Австралија беше договорено Ансамблот "Гоце Делчев" и дел од пејачите на "Гоце Фест" да им бидат гости на нашите Македонци во Австралија за време на велигденските празници. Планирани се повеќе концерти во неколку австралиски градови.

Фестивалот и поголем број написи кои досега воопшто не се објавувани и се однесуваат на македонската историја од антиката до денес", објасни Пеце Здравковски, директор на Фестивалот.

Како што потенцира директорот Здравковски, и овој пат "Гоце Фест" ќе

момент Фестивалот е одложен за една седмица, односно наместо да се реализира на 9 февруари, првиот викенд по денот на раѓањето на Гоце Делчев (4 февруари), тој ќе се одржи на 16 февруари. Тоа им предизвика проблеми на учесниците кои требаше да дојдат од

"ГОЦЕ ФЕСТ"

Западна Европа, но...," вели Здравковски.

Веќе е познато, секоја година Фестивалот "кубури" со финансиите, па така е и овој пат.


"Како и секогаш, со тешки маки дојдовме до финансиите, односно сè уште не сме се снашле, но практика е во последен момент да се решаваат финансиските проблеми. Верувам дека ќе успееме да ја затвориме финансиската конструкција. За среќа, годинава 'Гоце Фест' е влезен во програмата на Министерството за култура, иако не знаеме за колкава финансиска помош станува збор, но како и да е, ќе биде добредојдена. Како спонзори се јавуваат и градот Скопје, општините Аеродром и Горче Петров, како и други постојани помагатели на Фестивалот", додава Јордан Марковски, претседател на Советот на Фестивалот.

Следната година за Фестивалот "Гоце Фест" е јубилејна, 20. по ред.

"Веќе размислуваме за одбележување на 20. јубилејно издание на 'Гоце Фест'. Ме радува и горд сум што успеавме да дотуркаме до 19-годишно издание и да размислуваме и да го подготвуваме дваесеттото. Со реализација на досегашните изданија се отпеаја околу 600 песни со родољубиво-патриотска содржина, од кои повеќето се на носач на звук. Првите години договорите ги правевме

АНСАМБЛ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"

С К О П Ј Е



УНИВЕРЗАЛНА САЛА
16 ФЕВРУАРИ 2008
СКОПЈЕ

со музичко-касетената продукција на МРТВ и остануваше отворено со анекс договор да се направат снимките кои сè уште постојат, така што ќе можеме да издадеме компилација од околу 200 песни, за кои ќе сметаме дека навистина се врвни во секоја смисла - изведувач, интерпретација, музички дел, аранжман, стихови итн.", истакна директорот Здравковски.

Досега, во текот на 19 години, на Фестивалот "Гоце Фест" се испеани многу теми, што се вели од праисторијата до денес. Овој Фестивал е единствен кој донесе песни со таков вид содржина.

"Мене не ми е познато дека постои некоја народна песна испеана за Александар Македонски, а тоа се случи на 'Гоце Фест'. На овој Фестивал се отпеаја песни за многу други историски настани, датуми значајни од македонската историја за кои претходно многу малку или, пак, воопшто не се зборуваше, а сега веќе и се пее. На своевиден начин 'Гоце Фест' се јави како хроничар на настаните од 2001 година, бидејќи навистина беа испеани многу песни од 2002 година наваму. Затоа сум горд и среќен што сум 'виновникот', кој го одржува овој Фестивал полека но сигурно да пулсира веќе 19 години", објасни директорот на "Гоце Фест".

ПЗУ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

ДЕНТА НОВА

- пломбирање
- лечење
- вадење
- протетика
- ортодонција
- имплантологија

Њу Делхиска 4
локал 11, Скопје
+389 75 577 600
+389 75 471 947
denta_nova@yahoo.com



SO OVOJ KUPON IMATE 20 % POPUST
ZA STOMA TOLO [KI USLUGI VO
ORDINACIJATA "DENTA NOVA"